

Јавни набавки

ЈАВНИ НАБАВКИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12063/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа болница „Д-р Ферид Мурад“ – Гостивар

I.1.2) Адреса: ул. „М.Ч.Филипоски“ бр. 29

I.1.3) Град и поштенски код: Гостивар – 1230

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Еран Реџеџи, адреса на е-пошта: egran.egeseri@yahoo.com телефон/факс: 042 212 800

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:**Канцелариски потрошен материјал**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 2.500.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Болница Гостивар

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

30190000-7 - Разновидна канцелариска опрема и други залихи

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. канцелариски материјали

2. Медицински канцелариски материјал

3. Тонери и рибони

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [7.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

ДРД образец

IV.2.3) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

Сертификат за исполнување на Стандард за систем за управување со квалитет ИСО9001:2015 или еквивалент издаден од акредитирано сертификациско тело

- Стандарди за управување со животна средина:

Сертификат за исполнување на Стандард за систем за управување со животна средина ИСО14001:2015 или еквивалент издаден од акредитирано сертификациско тело.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, година, 10:00 часот

Јавни набавки

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година, во 10:00 часот, место: Гостивар.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

Д ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12068/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Централен регистар на РМ

I.1.2) Адреса: ул. „Кузман Јосифоски-Питу“ бр. 1

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Владимир Наумовски, адреса на е-пошта: Vladimir.Naumovski@crm.org.mk телефон/факс: 02 3288130

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Microsoft лиценци со обуки

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

48000000-8 - Софтверски пакети и информатички системи

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 36

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Потврда за регистрирана дејност

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:

2.3.3.1 За да се квалификува како способен за извршување од предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка и професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполни следните минимални услови: 1. Да има ангажирано соодветен технички персонал, кој има соодветни знаења за извршување на набавката, обучени и сертифицирани од економски оператори овластени од производителот на софтверските лиценци и обуки што се нудат или директно од самиот производител, односно: а. Најмалку ед-

Јавни набавки

но (1) вработено или ангажирано лице со најмалку 5 години работно искуство со сертификат Microsoft Certified Solution Expert MCSE - Server Infrastructure или еквивалентен сертификат; b. Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице со најмалку 5 години работно искуство со сертификат Microsoft Certified Solution Expert MCSE - Cloud Platform and Infrastructure или еквивалентен сертификат; c. Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице со најмалку 5 години работно искуство со сертификат Microsoft Certified Solution Associate - Cloud Platform или еквивалентен сертификат; d. Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице со најмалку 5 години работно искуство со сертификат Microsoft Certified Solution Associate - Office 365 или еквивалентен сертификат; e. Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице со најмалку 5 години работно искуство со сертификат Microsoft Operations Framework или еквивалентен сертификат; f. Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице со најмалку 5 години работно искуство со сертификат ITIL Expert in IT Service Management или еквивалентен сертификат; g. Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице со најмалку 5 години работно искуство со сертификат Prosci Change Management certificate или еквивалентен сертификат; h. Најмалку едно (1) вработено или ангажирано лице со најмалку 5 години работно искуство со валиден сертификат PMP (Project Management Professional) или еквивалентен сертификат. Напомена: дозволено е едно исто лице да биде носител на повеќе сертификати. 2.3.3.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови од потточка 2.3.3.1 со доставување на: 1. Изјава за ангажиран технички персонал (без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор) дека понудувачот има ангажирано соодветен технички персонал кој ќе биде на располагање и директно ангажиран во реализацијата на набавката, со посебно наведени задолженија и активности за реализација на набавката. Прилог кон изјавата треба да се достават биографии и сертификати за ангажираниот технички персонал согласно барањата од 2.3.3.1, потточка 1. Напомена: Доколку лицата се ангажирани, односно не се вработени кај економскиот оператор, прилог кон изјавата треба да се достават и лично потпишани изјави од ангажираните лица, дека ќе му се стават на располагање на економскиот оператор и ќе учествуваат во реализацијата на предметот на набавката, согласно наведените задолженија и активности.

IV.2.4) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на стандардите за системи на квалитет, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве стандарди:

- MKC ISO/IEC 9001:2015 или еквивалентен - Системи за управување со контрола на квалитет,
- MKC ISO/IEC 20000:2011 или еквивалентен - Системи за управување со IT (информатички) услуги,
- MKC ISO/IEC 22301:2012 или еквивалентен - Системи за управување со деловен континуитет,
- ISO/IEC 27001:2013 или еквивалентен - Системи за управување со безбедност на информации. Економскиот оператор го докажува исполнувањето на стандардите со доставување на:

- валиден сертификат за имплементиран Систем за управување со контрола на квалитет MKC ISO/IEC 9001:2015 или еквивалентен,

- валиден сертификат за имплементиран Систем за управување со IT (информатички) услуги MKC ISO/IEC 20000:2011 или еквивалентен,

- валиден сертификат за имплементиран Систем за управување со деловен континуитет MKC ISO/IEC 22301:2012 или еквивалентен,

- валиден сертификат за имплементиран Систем за управување со безбедност на информации MKC ISO/IEC 27001:2013 или еквивалентен.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 12.12.2019 година, 13:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 04.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 06.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 12.12.2019 година, во 13:00 часот, место: Централниот регистар на Република Северна Македонија бул. Кузман Јосифовски-Питу бр.1 Скопје на мезанин (канцеларија 15)

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12070/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: НУ Народен театар Битола

I.1.2) Адреса: ул. „Маршал Тито“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Александар Митровски, адреса на е-пошта: aleksandar.mitrovski@hotmail.com телефон / факс: 075666225

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Спорт и култура

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на екстра-лесно масло за греење за 2019/2020

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: НУ Народен театар Битола

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

Јавни набавки

- II.5) Групна набавка: Не
 II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Дадено во ТД
 II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
 Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија
 II.8) Делива набавка: Не
 II.9) Рамковна спогодба: Не
 II.10) Алтернативни понуди Не
 II.11) Времетраење на договорот: Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
 - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
 IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност: Документ за регистрирана дејност.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите

- V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 11:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот
 V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот
 V.3) Период на важност на понудата: 60 дена
 V.4) Услови за отворање на понудите
 Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 11:00 часот, место: НУ Народен театар Битола
 V.5) Дополнителни информации Дадено во ТД
 V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година

- ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
 ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
 ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
 ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12071/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

- I.1) Податоци за договорниот орган
 I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје
 I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9
 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
 I.1.4) Интернет адреса:
 I.1.5) Лице за контакт: Томислав Пишмановски, адреса на е-пошта: tomlav.pishmanovski@elem.com.mk телефон/факс: 047/206-256
 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на следнава адреса „Новачки пат“ б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk, 047/206-140,
 I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Теренски возила (РЕК Битола)

- II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
 II.1.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
 II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: РЕК Битола
 II.3) Секторски договор: Електрична енергија
 II.4) Централно тело: Не
 II.5) Групна набавка: Не
 II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Теренски возила за РЕК Битола
 II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
 Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 34113100-3 - Ципови
 II.8) Делива набавка: Да
 Дел број. Опис на делот за набавка
 1. Лесно теренско возило
 2. Теренско возило за превоз на патници

Јавни набавки

- П.9) Рамковна спогодба: Не
 П.10) Алтернативни понуди: Не
 П.11) Времетраење на договорот:
 Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на овој документ е Централниот регистар на Република Северна Македонија.

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор

- Извод од целокупниот приход на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде што се бара, изјава за приходот во областа која се пок-

рива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации:

Минималниот годишен приход на економскиот оператор да не биде помал од: За ДЕЛ 1 – 2.833.333,00 денари и За ДЕЛ 2 – 9.433.333,00 денари

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со наведување на системот за управување и следење на синџирот за снабдување, кој економскиот оператор ќе може да го примени при извршување на договорот:

Овластување од производителот на возилата за извршување на сервис на возилата или заверен договор со овластен сервис од производителот на возилата.

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган: Каталогизации/фотографии за возилата или на барање пробно тестирање.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 12.12.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 4.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 12.12.2019 година во 12:00 часот, место: РЕК Битола

V.5) Дополнителни информации

Број на јавна набавка кај договорниот орган е 16-342/2019

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12072/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Гази Баба

I.1.2) Адреса: ул. „Архимедова“ бр.2

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Жанета Атанасовска, адреса на е-пошта: javninabavki@gazibaba.gov.mk телефон/факс: 3226655

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

Јавни набавки

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги од фиксна телефонија и интернет конекција

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.101.695 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски услуги

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Општина Гази Баба

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 32500000-8 - Телекомуникациска опрема и материјали

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

- Потврда за извршена регистрација во АЕК (Агенција за електронски комуникации)-оператор за давање на јавни телекомуникациски услуги во фиксна телефонија и пренос на податоци.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 9:59 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 годинна во 9:59 часот, место: Општина Гази Баба

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12073/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ – Прилеп

I.1.2) Адреса: ул. „Маркова“ бр.96А

I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп – 7500

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Тони Сваќароски, адреса на е-пошта: tonisvakaroski@gmail.com телефон/факс: +38975490055

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование

Јавни набавки

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Групна Јавна набавка за Посебен линиски превоз на ученици од средните училишта во Општина Прилеп од населените места и обратно

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен транспорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндиран возила и курирски услуги, освен услуги за транспорт на поштенски пратки (освен услугите за железнички транспорт, кои се опфатени во категорија 18)

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Средни училишта во Општина Прилеп

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Да

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Јавна набавка за давањена услуги Посебен линиски превоз на ученици од Средните училишта кои патуваат од населените места до училиштите обратно.

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

60000000-8 - Транспортни услуги (со исклучок на превоз на отпад)

Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен поимник

Шифра Опис

МА09-8 - Останати карактеристики на превоз, Карактеристики на определен вид на возило, За транспорт II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. РЕЛАЦИЈА Чепигово – Тополчани – Загорани – Веселчани - Алинци – Беровци – Ново Лагово – Селце - Прилеп и обратно

2. РЕЛАЦИЈА Подмол – Канатларци – Ерековци – Волково – Прилеп и обратно

3. РЕЛАЦИЈА: Крушеани – Обршани – Бела Црква – Вогани – Пашино Рувци – Боротино – Кадино село – Галичани – Прилеп и обратно

4. РЕЛАЦИЈА: Бучин – Пресил – Милошево – Свето Митрани – Врбоец – Годивје - Прилеп и обратно

5. РЕЛАЦИЈА: Кривогаштани – Врбјани – Славеј – Големо Коњари – Мало Коњари - Прилеп и обратно

6. РЕЛАЦИЈА: Локвени – Житоше – Јакреново – Саждево – Борино – Кошино – Лажани – Прилеп и обратно

7. РЕЛАЦИЈА: Десово – Дупјачани – Небрегово – Дреновци – Забрчани – Мажучиште – Прилеп и обратно

8. РЕЛАЦИЈА: Средорек – Вранче – Бело Поле – Браилово – Долнени - Новоселани – Сенокос – Заполжани – Прилеп и обратно

9. РЕЛАЦИЈА: Секирци – Пешталево – Ропотово – Сарандиново – Прилеп и обратно

10. РЕЛАЦИЈА: Дебреште – Прилеп и обратно

11. РЕЛАЦИЈА: Крушево – Прилеп и обратно

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 1.1.2020 год.

се планира да заврши 31.12.2020 год.

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

ДРД Образец

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:

Критериуми за утврдување на техничката или професионалната способност на понудувачот:

- Изјава за возилата кои учествуваат во постапката дека се слободни за вршење посебен линиски превоз (изјава на одговорното лице заверена кај нотар)

- Копие од сообраќајните дозволи на слободните возила со кои се учествува во постапката.

- Потребно е економскиот оператор да има потребен број на возачи во редовен работен однос соодветен на бројот на возилата (за секое возило пријавено на огласот за одредена релација да има по еден редовно вработен возач за истото).

Јавни набавки

- Работниот однос се докажува со заверена копија од М1/М2 од одговорното лице на економскиот оператор.

- Дозвола за вршење на Посебен линиски превоз на патници издадена од надлежен орган (Локална Самоуправа или Влада на РСМ – Министерство за Транспорт и врски), ако биде избран за најповолен понудувач кој ќе потпише Договор за спроведување на предметната јавна набавка.

- Техничката и професионалната способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект, освен во делот на референтната листа и претходно сключените договори. Ако економскиот оператор ја докажува својата техничка и професионална способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните технички и професионални ресурси. Против субјектот кој ја обезбедува техничка или професионална поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 13.12.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 5.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 7.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 13.12.2019 година, во 11:00 часот, место: Прилеп

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година,

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12074/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ООУ „Маршал Тито“ - с. Муртино

I.1.2) Адреса: с. Муртино

I.1.3) Град и поштенски код: Струмица – 2400

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Владимир Христоманов Адреса на е-пошта: vhristomanov@yahoo.com телефон/факс: 070/453-440

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Нагледни средства

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: с. Муртино

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Нагледни средства за потребите на наставниот процес во училиштето

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 39000000-2 - Мебел (вклучувајќи канцелариски мебел), покуќнина, домашни уреди (со исклучок на осветлување) и производи за чистење

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 1.12.2019 година.

се планира да заврши 1.1.2020 година.

Период во месеци: 1 или 30 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

Јавни набавки

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: DRD.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 09:15 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 9:15 часот, место: с. Муртино

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12075/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за катастар на недвижности

I.1.2) Адреса: ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр.4

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Лидија Попова, адреса на е-пошта: l.popova@katastar.gov.mk телефон/факс: 3204842

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Адаптивно и превентивно одржување на е-Кат (во времетраење од 2 години)

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 40.000.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Даден е во техничката спецификација која е составен дел од тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

48983000-2 - Развивање на софтверски пакет

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најдобар однос меѓу цена и квалитет

Елементи

Бодови

• Квалитет (Организација, квалификации и искуство на персоналот кој ќе го извршува договорот, доколку квалитетот на ангажираниот персонал може значително да влијае на извршувањето на договорот) - 20

Цена

- 80

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

Јавни набавки

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

- најмалку 1 (еден) реализиран договор во последните 3 (три) години, за услуги за одржување на информациски системи во областа на катастарот на недвижности (интегриран систем за одржување на алфанумерички и графички податоци кој ги интегрира процесите на запишување на правата врз недвижностите и запишување на недвижностите) (или еквивалентен), при што информацискиот систем да е во оперативна употреба

- најмалку 1 (еден) реализиран проект во последните 3 (три) години за контрола на квалитет и потврда на квалитет на геопросторни податоци (или еквивалентен).

- најмалку 1 (еден) реализиран договор во последните 3 (три) години, од областа на ГИС (Географски информативен систем), а кој е развиен по OGC (Open Geospatial Consortium) или еквивалентни стандарди, изработен со користење на Geoserver или еквивалентна компонента, како и ESRI (ArcSDE) или еквивалентна компонента. Реализираните системи треба да се во оперативна употреба.

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:

- најмалку еден проектен менаџер, вработен или ангажиран за овој проект кај Економскиот оператор, со полно работно време и со работно искуство како проектен менаџер на проекти за развој на информациски системи и тоа во најмалку 2 (два) проекти, со вредност од најмалку 100.000 Евра за секој проект.

- најмалку 2 (два) бизнис процесни аналитичари, вработени или ангажирани за овој проект кај Економскиот оператор, со полно работно време. Секое од лицата да учествувало во најмалку 2 (два) проекти за развој на информациски системи, секој во вредност од најмалку 100.000 евра.

- најмалку еден експерт за развој на ГИС информациски решенија или еквивалентни решенија, вработен или ангажиран за овој проект кај Економскиот оператор, со полно работно време. Експертот треба да учествувал во најмалку 2 (два) проекти за развој на информациски системи во областа на катастарот на недвижности или еквивалентни, од кои барем еден бил наметнат да опслужува повеќе од 1000 корисници.

- најмалку еден дипломиран геодетски инженер со Овластување за овластен геодет согласно Законот за КН и со искуство во областа на катастарот на недвижности, кој поседува сертификат ARC GIS for Desktop

10 или понов или еквивалент издаден од локален дистрибутер, вработен или ангажиран за овој проект кај Економскиот оператор, со полно работно време. Лицето треба да учествувало во најмалку еден проект за развој на информациски систем за катастар на недвижности или еквивалентен.

- најмалку 2 (две) сертифицирани лица за Oracle Database 11g Administration OCP (Oracle Certified Professional) (или еквивалентен) или понов, вработени или ангажирани за овој проект кај Економскиот оператор, со полно работно време. Сертифицираните лица треба да имаат учествувало во најмалку 2 (два) проекти во кои е користена Oracle база на податоци (или еквивалентна).

- најмалку едно сертифицирано лице за ESRI Certified Enterprise Associate – Enterprise Geodatabase management (или еквивалентен) вработено или ангажирано за овој проект кај Економскиот оператор, со полно работно време. Сертифицираното лице треба да има учествувало во најмалку 2 (два) проекти во кои е користена ESRI Geodatabase (или еквивалентно).

- Најмалку едно сертифицирано лице за Java (Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer или понов) или еквивалентен, вработено или ангажирано за овој проект кај Економскиот оператор, со полно работно време. Сертифицираното лице треба да има учествувало во најмалку 2 (два) проекти во кои е користена JAVA(или еквивалентно).

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 12.12.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 4.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 12.12.2019 година во 10:00 часот, место: Агенција за катастар на недвижности, ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр.4 Скопје

V.5) Дополнителни информации Тендерската документација може да се преземе преку ЕСЈН

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12077/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија

I.1.2) Адреса: Плоштад Пресвета Богородица бр.3

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

Јавни набавки

I.1.5) Лице за контакт: Ивана Јаневска, адреса на е-пошта: ivana.janevska@sozr.gov.mk телефон/факс: 022466077

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Привремени вработувања

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 22 Услуги за привремено вработување (освен услугите кои се однесуваат на договори-те за вработување)

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во тендерска документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

79000000-4 - Деловни услуги: правни, маркетинг, консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигурување

75120000-3 - Административни услуги на агенции

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран и Важечка Лиценца "А" издадена од Министерство надлежно за работите на трудот, за вршење на привремени вработувања, како доказ дека се исполнети посебните услови за вршење на дејноста пропишани со закон.

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор

- Доказ за релевантно осигурување за надомест при професионален ризик:

Да поседува осигурителна полиса од релевантна осигурителна компанија за одговорност од вработените во износ од најмалку 1.000.000 денари

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со образовните и професионални квалификации на давателот на услуги или на изведувачот на работи или на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда:

Да има ангажирано лице овластено за заштита на лични податоци.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Плоштад Пресвета Богородица број 3, Скопје

V.5) Дополнителни информации

Во тендерска документација

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

Јавни набавки

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
 ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
 ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
 ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12079/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
 I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комунална хигиена Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „516“ бр.10
 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
 I.1.4) Интернет адреса:
 I.1.5) Лице за контакт: Камер Тахири, адреса на е-пошта: javni.nabavki@khigiena.com.mk телефон / факс: 02/3230857

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Електронски картички и сервисирање на тахографи

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.500.000 ден.
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис
 34300000-0 - Делови и додатоци за возила и нивни мотори

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Електронски картици за дигитални тахографи и обработка на податоци

2. Сервисирање (со резервен дел и вградување) на аналогни и дигитални ТАХОГРАФИ

3. Набавка на нови аналогни и нови дигитални тахографи

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 29.12.2019 година

се планира да заврши 29.12.2020 год.

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

ДРД Образец

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор

- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран:

ЕО да има позитивни финансиски резултати за последните 3 години, за секоја година одделно, (2016, 2017 и 2018 година).

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничките услови и мерки кои економскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет како и со опис на своите капацитети за развој и истражување:

Да поседува сопствен или изнајмен минимум 1 (еден) сервисен центар во Скопје

Јавни набавки

- со образовните и професионални квалификации на давателот на услуги или на изведувачот на работи или на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда:

- За целиот период на траење на договорот Е.О. да има вработено или ангажирано лица, минимум 2 (две) лица со потребни квалификации (доказ за завршено соодветно образование или до-образување за соодветната услуга за која ќе конкурира од техничката спецификација,

- За целиот период на траење на договорот Е.О. да има вработено или ангажирано лица, минимум 5 (пет) лица кои поседуваат Сертификат за завршена обука за аналогни тахографи.

- За целиот период на траење на договорот Е.О. да има вработено или ангажирано лица, минимум 5 (пет) лица кои поседуваат Сертификат за завршена обука за дигитални тахографи.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 29.11.2019 година, 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 29.11.2019 година во 9:00 часот, место: ул. „516“ бр.10 Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12081/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комунална хигиена Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „516“ бр.10

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Јулијана Димитријевска, адреса на е-пошта: javni.nabavki@khigiena.com.mk телефон/факс: 3230857

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Промотивен материјал за едукација

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 22000000-0 - Печатени предмети и сродни производи

22462000-6 - Рекламен материјал

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 28.12.2019 година

се планира да заврши 28.12.2020 година

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

Јавни набавки

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: ДРД образец.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 28.11.2019 година, 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 28.11.2019 година во 9:00 часот, место: ул. „516“ бр. 10.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12087/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ „28 Ноември“ – Дебар

I.1.2) Адреса: ул. „Урфи Аголи“ бр.5

I.1.3) Град и поштенски код: Дебар – 1250

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Шабан Алајбегу, адреса на е-пошта: allajbegu.sh@gmail.com телефон/факс: 046/831-625

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:**

Авио превоз и хотелско сместување

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 17 Хотелски и угостителски услуги

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Дебар

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Авио превоз и хотелско сместување со Ерасмус + проект

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

55000000-0 - Хотелски, ресторански услуги и услуги за малопродажна трговија

Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен поимник

Шифра Опис

MF01-9 - Останати карактеристики на превоз, Со употреба на возило, Со употреба на воздухоплов

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. 2019-1-IT02-KA229-062175_2 „Using mobile applications in the learning process,”

2. 2019-1-FR01-KA229-062270_2 „Sharing learning and inovatinn to succed in Europe”

3. 2019-1-IT02-KA229-062220_3 “Learning and improving fluent English”

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 1.12.2019 година, се планира да заврши 1.12.2021 год.

Период во месеци: 24 или 730 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

ДРД

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:

ЛИЦЕНЦА „А“ за вршење туристичка дејност издадена од Министерство за економија.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 365 дена.

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 12:00 часот, место: Дебар

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12088/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комуналец Битола

I.1.2) Адреса: ул. „16“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Благој Бакалов, адреса на е-пошта: nabavki.komunalecbit@mt.net.mk телефон/факс: 047 207408

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Објавување на огласи, соопштенија информации од јавен карактер во печатени медиуми и закупување на неделни месечни печатени изданија

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 15 Издавачки и печатарски услуги на договорна основа или со надомест

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

22000000-0 - Печатени предмети и сродни производи

79000000-4 - Деловни услуги: правни, маркетинг, консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигурување

79900000-3 - Разни деловни услуги и услуги сродни со деловно работење

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Објавување на огласи, објави, соопштенија и други информации од јавен карактер во печатени дневни медиуми на македонски јазик

2. Објавување на огласи, објави, соопштенија и други информации од јавен карактер во печатени дневни медиуми на албански јазик

3. Објавување на огласи, објави, соопштенија и други информации од јавен карактер во печатени неделни месечни медиуми на македонски јазик

4. Закупување на печатено неделно или месечно издание

II.9) Рамковна спогодба: Да

Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не

Рамковната спогодба ќе се склучи со повеќе економски оператори - без повторно прибирање понуди

Времетраење на рамковната спогодба Период во години: 1

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 1.12.2019 година,

се планира да заврши 1.12.2020 год.

Период во месеци: 12

или 365 денови.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

Јавни набавки

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

- остварена успешна деловна соработка во последните три години со договорниот орган и со останати субјекти, во врска со обезбедување на услугата предвидена во дел 4 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови со доставување на: - листа на извршени услуги, (последен склучен договор со договорниот орган и други субјекти) со наведување за обезбедена успешна деловна соработка.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 11:00 часот, место: Би-тола

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12089/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Горче Петров

I.1.2) Адреса: ул. „Горче Петров“ бр.73

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Борис Петров, адреса на е-пошта: javni.nabavki@opstinagpetrov.gov.mk телефон/факс: 2039307

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за Зимско одржување на улици и патишта на територија на Општина Горче Петров

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: територија на Општина Горче Петров

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

50230000-6 - Поправка, одржување и сродни услуги поврзани со патна и друга опрема

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. - Да прикачи копија од валидна лиценца Б за изведување на градби од втора категорија.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

- да има успешно искуство во минимум 3 (три) договори за извршување на услуги од предметната област на набавка (чистење на снег или мраз од коловозот во зимски услови), склучени и реализирани во последните 3 (три) години со вкупна вредност на договорите од минимум 8.000.000,00 денари од кои 1 (еден) склучен и реализиран договор од предметната област на набавката (чистење на снег или мраз од коловозот во зимски услови) да биде со вредност од минимум 5.000. 000, 00 де-

нари. За кои договори понудувачот треба да обезбеди потврди или препораки за успешно, навремено и квалитетно извршување на услугите, издадени од нарачатели.

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:

- Да има мин. 12 вработени лица во редовен работен однос, кои ќе бидат ангажирани за реализација на предметната јавна набавка: за докажување да се достави копија од листинг од Агенцијата за вработување на РМ.

- Да има мин. 6 возачи со возачка дозвола од соодветна категорија за управување со наведените возила, од кои минимум 4 возачи да се во редовен работен однос кај носителот на јавната набавката: за докажување да се достави копија од листинг од Агенцијата за вработување на РМ.

- Да има мин. 1 град. инж. со овластување Б: за докажување да се достави копија од листинг од Агенцијата за вработување на РМ, копија од овластувањето и копија од дипломата. Потребна опрема: Понудувачот треба да ја има во сопственост или да има обезбеден пристап (преку изнајмување, лизинг итн.) следната техничка опрема:

- Минимум 2 универзални возила – камиони соларки со нож за чистење на снег со максимална носивост до 6 тона за солење со индустриска сол.

- Минимум 1 специјално возило – камион (чистач на снег за чистење на снег за солење со индустриска сол) со носивост на соларка до 4-8 тони.

- Минимум 1 специјално возило – камион (чистач на снег за чистење на снег за солење со индустриска сол) со носивост на соларка до 8-12 тони.

- Минимум 1 камион кипер до 10тони – (со плуг за чистење на снег)

- Минимум 1 багер ровокопач со предна утоварна лопата и задна багерска корпа

- Минимум 1 булдозер

- Минимум 1 специјално возило опремено со прскалка и бункер за течност.

- Емулзионата течност да биде со мин. следни карактеристики: да биде потполно растворлива во вода, без мирис, мин. содржина на калиум хлорид до 30%, PH< 7,5, да не ги оштетува асфалтот и бетонските површини.

- да поседува и да има складирано минимум 50 тони сол и 50м³ ризла и песок за реализација на предметната јавна набавка.

IV.2.4) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

- Копија од важечки сертификат ISO 9001:2015 или на него друг еквивалентен европски или меѓународен стандард.

- Стандарди за управување со животна средина:

- Копија од важечки сертификат ISO 14001:2015 или на него друг еквивалентен европски или меѓународен стандард.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 12.12.2019 година, 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 04.12.2019 година, 15:30 часот

Јавни набавки

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 06.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 12.12.2019 година во 9:00 часот, место: Општина Горче Петров

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година,

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12092/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Кочани

I.1.2) Адреса: ул. „Раде Кратовче“ бр. 1

I.1.3) Град и поштенски код: Кочани – 2300

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Татјана Крстова, адреса на е-пошта: tatjana.krstova@kocani.gov.mk телефон/факс: 033 274 001

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на полуконцертно пијано за ООМУ „Ристо Јуруков“ – Кочани

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 635.593 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ООМУ Ристо Јуруков-Кочани

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

даден во техничката спецификација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

37311100-2 - Пијана

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 2

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Документ за регистрирана дејност.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 29.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 денови

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 29.11.2019 година, во 11:00 часот, место: Општина Кочани

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

Јавни набавки

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
 ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
 ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
 ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12094/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
 I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП „Национални шуми“ - п.о. Скопје
 I.1.2) Адреса: ул. „Перо Наков“ бр.128
 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
 I.1.4) Интернет адреса:
 I.1.5) Лице за контакт: Маја Сиљаноска, адреса на е-пошта: Maja.Siljanoska@mkdsumi.com.mk телефон / факс: 2581080
 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
 I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
 Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Експлозивни материјали
 II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
 II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
 II.3) Секторски договор: Не
 II.4) Централно тело: Не
 II.5) Групна набавка: Не
 II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
 Експлозивни материјали согласно спецификација од тд
 II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
 Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис
 24600000-0 - Експлозиви
 II.8) Делива набавка: Не
 II.9) Рамковна спогодба: Не
 II.10) Алтернативни понуди Не
 II.11) Времетраење на договорот:
 Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА
 III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

- Одобрение за дејност, промет со експлозив и експлозивни материји издадено од МВР.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Дирекција на ЈП Национални шуми - Скопје, ул. „Перо Наков“ бр.128 Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

Јавни набавки

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
 ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
 ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
 ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12095/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
 I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ
 I.1.2) Адреса: бул. А.Македонски 10
 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
 I.1.4) Интернет адреса:
 I.1.5) Лице за контакт: Ненад Кузмановски, адреса на е-пошта: nenad@jsp.com.mk телефон/факс: 02/3174-264
 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
 I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Канцелариски материјал, хартија, фискални ролни и обрасци

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
 II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје
 II.3) Секторски договор: Транспортни услуги
 II.4) Централно тело: Не
 II.5) Групна набавка: Не
 II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Даден во тендерската документација
 II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
 Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 22000000-0 - Печатени предмети и сродни производи

II.8) Делива набавка: Да
 Дел број. Опис на делот за набавка
 1. ДЕЛ1: Набавка на печатени материјали и обрасци-спецификација бр.113
 2. ДЕЛ2: Набавка на компјутерска хартија-спецификација бр.114
 II.9) Рамковна спогодба: Не
 II.10) Алтернативни понуди Не
 II.11) Времетраење на договорот:
 Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
- IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: ДРД Образец.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 10:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот
 V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот
 V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
 V.4) Услови за отворање на понудите
 Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Дирекција на ЈСП Скопје, бул. Александар Македонски бр.10, Скопје
 V.5) Дополнителни информации
 V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
 ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
 ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
 ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12096/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за внатрешни работи на РМ

I.1.2) Адреса: ул. „Димче Мирчев“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Никола Стојковски, адреса на е-пошта: nikola_stojkovski@moi.gov.mk телефон/факс: 077/620-331

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Јавен ред и безбедност

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:**Соларни системи за греење на вода**

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: на територија на РСМ

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Група на набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на овој документ е Централниот регистар на Република Северна Македонија

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:

Минимум едно стручно лице – машински инженер – термотехника и минимум двајца монтажери – стручни во областа на греењето.

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган:

- Слики/ каталози/ брошури/ проспекти или друга пропратна документација.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 12.12.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 4.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 06.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 100 денови

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 12.12.2019 година, во 11:00 часот, место: Територија на РСМ

Јавни набавки

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година,

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12097/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈПКД Комуналец – Струмица

I.1.2) Адреса: ул. „24 Октомври“ бр.2

I.1.3) Град и поштенски код: Струмица - 2400

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Андреј Тошев, адреса на е-пошта: andrej2001@outlook.com телефон/факс: 070347622

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Потрошен лабораториски материјал

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: истоварено франко магазин на ЈПКД Комуналец Струмица

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Како во ТД

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

90000000-7 - Услуги во врска со отпадни води, отпадници, чистење и животна средина

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Понудувачите да достават Решение за промет со хемикалии издадено од министерство за здравство на РСМ.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:

- Каталози, сертификати и сл. согласно техничката спецификација,

- Авторизација од производител за понудените реактенси,

- Доказ сертификат од производителот за обучен персонал сервисер за опремата за која се наменети реактенси,

- Доказ сертификат за поседување на овластен сертифициран сервис издаден од производителот.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

на Република Северна Македонија

Јавни набавки

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 12:00 часот, место: Струмица, ул. „Просенички пат“ б. б.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година,

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12101/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈКП Водовод н. Илинден

I.1.2) Адреса: населба Илинден

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1041

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Елизабета Цветковска, адреса на е-пошта: vodovodjkr@yahoo.com телефон/факс: 2572-671

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Гориво за моторни возила

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: од продажните места (бензиска станица) на добавувачот

II.3) Секторски договор: Водоснабдување

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Детален опис на предметот на набавката е даден во техничките спецификации од тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Документ за регистрирана дејност

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

- Изјава за располагање односно обезбедување на минимум една бензинска пумпа на територијата на Општина Илинден.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 10:00 часот

Јавни набавки

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 денови

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Административни простории на ЈКП Водовод н.Илинден во нас. Илинден

V.5) Дополнителни информации Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација преку модулот „Прашања и одговори“ на ЕСЈН, најмалку шест дена пред крајниот рок за поднесување на понудите

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12104/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈПКД Комуналец – Струмица

I.1.2) Адреса: ул. „24 Октомври“ бр.2

I.1.3) Град и поштенски код: Струмица – 2400

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Андреј Тошев, адреса на е-пошта: andrej2001@outlook.com телефон/факс: 070347622

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Асфалтирање на „Кванти пазар“

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Реализирање, со какви било средства, утврдени од договорниот орган

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Струмица

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Група набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

45000000-7 - Градежни работи

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 6

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Понудувачот треба да достави и Лиценца Б за изведувач на градби од втора категорија.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 12:15 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

на Република Северна Македонија

Јавни набавки

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 12:15 часот, место: Струмица, ул. „Просенички пат“ б. б.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

**О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА****Број на оглас: 12109/2019**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Томислав Пишмановски Адреса на е-пошта: tomlslav.pismanovski@elem.com.mk телефон / факс: 047/206-256

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на следнава адреса

Новачки пат б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk, 047/206-140,

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Замена на светилки со енергетски ефикасни LED светилки (РЕК Битола)

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: РЕК Битола

II.3) Секторски договор: Електрична енергија

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Замена на светилки со енергетски ефикасни LED светилки, РЕК Битола

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 31531000-7 - Светилки

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Сијалици

2. Материјали за осветлување

3. Улично осветлување

4. Инсталациони материјали

5. Прибор и монтажа на сијалици

6. IT опрема за контрола на осветление

7. Опрема за контрола на осветление

8. LED осветление за ПЕ Рудници

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: - потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на овој документ е Централниот регистар на Република Северна Македонија.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

Јавни набавки

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 13.12.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 5.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 7.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 13.12.2019 година, во 12:00 часот, место: РЕК Битола

V.5) Дополнителни информации Број на јн кај договориот орган е 16-351/2019 и економскиот оператор да не го зема во предвид.

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12116/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија

I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр. 17

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Маре Трпковска, адреса на е-пошта: nefrojn@gmail.com телефон/факс: 3147200, 3119-188

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Медицинска опрема

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: во магацинот на клиниката

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

даден е во техничката спецификација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

33100000-1 - Медицинска опрема

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Пациент монитор со основни функции

2. Оперативен хируршки стол

3. Оперативно светло

4. Аспиратор за сукција

5. Портابل ултразвучен колор доплер апарат

6. Рекордер-Холтер за крвен притисок со софтвер за анализа

7. Болнички електричен кревет

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

на Република Северна Македонија

Јавни набавки

- Одобрение/Решение за вршење дејност промет на големо со медицински средства согласно со Законот за лекови и медицински средства

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:

- Изјава за обезбеден стручен технички персонал задолжен за инсталација, одржување, со техничка помош и обука на лицата кои ќе работат со опремата, со доставување Сертификат за истите, издаден од страна на производителот на опремата

- со опис на техничките услови и мерки кои економскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет како и со опис на своите капацитети за развој и истражување:

- Изјава дека ќе обезбеди гаранција на опремата од најмалку 12 месеци, сметано од денот на испорака и инсталирање на предметот на набавка, во кој период е должен да врши бесплатен сервис и бесплатна замена на резервни делови за медицинската опрема

- Изјава дека во наредните 8 (осум) години ќе обезбедува резервни делови заради сервисирање на апаратот

- Изјава дека опремата, предметот на набавка, ќе биде нова и неупотребувана

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

- Авторизација од производителот за продажба и сервис на понудениот дел

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган:

- Каталогизирани/брошури со технички карактеристики на предметот на набавка. Во каталозите/брошури јасно да се обележат и маркираат со редни броеви оние технички карактеристики на понудените стоки кои се барани во техничките спецификации на тендерската документација -Доколку не бидат доставени Каталогизирани/брошури, Комисијата нема да ги разгледува и ќе констатира дека понудената опрема не ги задоволува бараните карактеристики на опремата.

- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:

- Сертификат за квалитет на производот, односно CE сертификат или еквивалентно.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 29.11. 2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 23.11. 2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11. 2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 29.11.2019 година во 10:00 часот, место: ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија Скопје - во сметководството на клиниката

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

**О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12118/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП „Национални шуми“- п.о. Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Перо Наков“ бр.128

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Снежана Јанческа, адреса на е-пошта: snezana.janceska@mkdsumi.com.mk телефон/ факс: +389022581080

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Гуми за патнички, товарни, теренски и специјални возила

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 10.000.000 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: согласно со ТД

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Гуми за патнички, товарни, теренски и специјални возила согласно спецификација од ТД

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

34350000-5 - Гуми за тркала за тешки/лесни возила

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Дел 1 – Гуми за патнички возила

2. Дел 2 – Гуми за теренски возила

3. Дел 3 – Гуми за товарни возила

4. Дел 4 – Гуми за специјални возила

II.9) Рамковна спогодба: Не

Јавни набавки

- II.10) Алтернативни понуди Не
 II.11) Времетраење на договорот:
 Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
 - документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 12.12. 2019 година, 10:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 04.12. 2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 06.12. 2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 12.12. 2019 година, во 10:00 часот, место: ЈП Национални шуми ул. „Перо Наков“ бр.128 Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11. 2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12119/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈПКД Комуналец – Струмица

I.1.2) Адреса: ул. „24 Октомври“ бр.2

I.1.3) Град и поштенски код: Струмица – 2400

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Андреј Тошев, адреса на е-пошта: andrej2001@outlook.com телефон/факс: 070/347622

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Дозир пумпи, дозир станици и Полимер за потребите на ПСОВ

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: истоварено во магазин во Струмица

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

31000000-6 - Електрични машини, апарати, опрема и потрошен материјал; осветлување

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Полимери

2. Дозир пумпи, дозирна станица.

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Понудувачот треба да достави потврда за регистрирана дејност и Решение за промет со хемикалии издадено од Министерство за здравство на РСМ.

IV.2.3) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

Меѓународен стандард ISO 9001:2015 или еквивалентно

- Стандарди за управување со животна средина:

Меѓународен стандард ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 или еквивалентно

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производителите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:

За ДЕЛ 1 - Договор и потврда за задоволителна испорака и потврда за задоволителни резултати од примена на полимерите на територија на РСМ: Минимум две испораки на полимери за ПСОВ во последните 2 години од кои минимум еден договор со количина поголема од 6000 kg.

- Авторизација од производител за полимерите,

- Каталог и сертификати за понудената стока,

- Доказ за вработено лице M1/2 односно за ангажирано лице договор за ангажирање инженер-технолог обучен за вршење лабораториски и индустриски тестирања со полимери,

- Доказ за вработено лице M1/2 односно за ангажирано лице договор за ангажирање на машински инженер со познавање за работа со центрифуги минимум 10 години работно искуство. За ДЕЛ 2:

- Авторизација од производител за понудената стока,

- Каталог и сертификати за понудената стока,

- Доказ за вработено лице M1/2 односно за ангажирано лице договор за ангажирање на машински инженер со познавање за работа со центрифуги минимум 10 години работно искуство.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 12:30 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11. 2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година, во 12:30 часот, место: Струмица, ул. „Просенички пат“ б. б.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11. 2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12122/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ана Петрова-Димитриеска
адреса на е-пошта: ana.petrova@elem.com.mk телефон / факс: 047206114

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на следнава адреса „Новачки пат“ б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk, 047/206-140,

Јавни набавки

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Гумени транспортни ленти со сајли (РЕК Битола)

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: РЕК Битола

II.3) Секторски договор: Електрична енергија

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Гумени транспортни ленти со сајли за ПЕ Рудници, РЕК Битола

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

34312600-3 - Гумени подвижни ленти

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на овој документ е Централниот регистар на Република Северна Македонија.

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор

- Извод од целокупниот приход на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде што се бара, изјава за приходот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации:

- Минималниот годишен приход на економскиот оператор да не биде помал од 13.333.333,00 денари

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

- Да има извршено најмалку 1 (една) испорака од предметната набавка во последните 3 (три) години

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган:

- Економскиот оператор да ги има потребните карактеристики на производителите за квалитетно извршување на договорот

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 12.12.2019 година, 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 4.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12. 2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 12.12.2019 година, во 9:00 часот, место: РЕК Битола

Јавни набавки

V.5) Дополнителни информации
Број на јн кај договорниот орган е 16-380/2019 и економскиот оператор да не го зема во предвид.

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12123/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Национална установа центар за култура „Јордан Хаџи Константинов Цинот“

I.1.2) Адреса: ул. „Благој Ѓорев“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Велес – 1400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Игор Ѓорѓиев, адреса на е-пошта: gjorgjiev.igor@yahoo.com телефон/факс: 043 231 750/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Спорт и култура

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на екстра лесно гориво ЕЛ 1
II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Адреса на договорниот орган
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис
09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија
II.8) Делива набавка: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Алтернативни понуди Не
II.11) Времетраење на договорот.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- дрд образец

- Лиценца за вршење на енергетска дејност, трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Екстралесно масло за горење ЕЛ-1, издадена од Регулаторна Комисија за енергетика на Р. Македонија.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

- Листа на успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавката во последните 3 години, со вредности на договорите, датуми на склучување, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени испораки издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки.

IV.2.4) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

Предметните стоки треба да бидат со соодветен квалитет согласно Правилникот за квалитет на течни горива („Сл. весник на РМ“ број 15/18 точка 191, член 1 и член 2). Согласно со став 5 од член 3 од правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за квали-

Јавни набавки

тет на течните горива („Сл. весник на РМ“ број 15/08, точка 191) на домашниот пазар се пушта во продажба горивото „Екстра лесно масло за домаќинство -1 (ЕЛ-1)“ на кое граничната вредност на количеството сулфур изнесува најмногу 0,1 % (m/m). Имено, потребно е предметните стоки да бидат со соодветен квалитет при што граничните вредности на одделените карактеристики на бараното гориво да бидат во согласност со Македонскиот стандард за квалитет на маслата за горење МКС Б.Х2 430 или еквивалентно.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година, во 9:00 часот, место: НУЦК „Јордан Х.К.Цинот“ Велес, ул. „Благој Горев“ б. б., Велес

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11. 2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12125/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Тодор Александров“ бр.165

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Сашко Димовски, адреса на е-пошта: dimovski@pluto.iziiis.ukim.edu.mk телефон/факс: 3 107 701

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Обезбедување на објекти

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 23 Истражни и безбедносни услуги, освен услуги за транспорт со блиндиран возила

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

објаснет во тд

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

98000000-3 - Други јавни, социјални и лични услуги

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 2.12.2019 година,

се планира да заврши 2.12.2021 год.

Период во месеци: 24 или 730 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

објаснет во тд

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор

- Соодветни изводи од банки:

објаснет во тд

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со изјава за просечниот годишен број на вработени кај давателот на услуги или изведувач на работи и за бројот на неговиот раководен кадар во последните три години:

објаснет во тд

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

објаснет во тд

IV.2.5) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет: објаснет во тд

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 2.12.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 26.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.11. 2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 2.12.2019 година, во 10:00 часот, место: Скопје

V.5) Дополнителни информации објаснети во тд

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12128/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

I.1.2) Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10 А

I.1.3) Град и поштенски код: Штип – 2000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ирена Рибарева, адреса на е-пошта: irena.ribareva@ugd.edu.mk телефон/факс: 032/550-049

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на следнава адреса

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, со адреса на ул. „Крсте Мисирков“ бр.10 А 2000 Штип, filip.gligorovski@ugd.edu.mk, 032/550-231, https://www.e-nabavki.gov.mk,

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на канцелариски материјал

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во Тендерска документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

30192000-1 - Канцелариски материјали

22000000-0 - Печатени предмети и сродни производи

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Дел 1 – Производи од хартија

2. Дел 2 – Друг потрошен материјал

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

Јавни набавки

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
- IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност;
 - Тековна состојба издадена од Централен регистер на РСМ.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
- V.2) Услови за доставување на понудите
 - V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 10:00 часот
 - V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот
 - V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11. 2019 година, 15:30 часот
- V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
- V.4) Услови за отворање на понудите
- Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Штип
- V.5) Дополнителни информации - Документите кои се составен дел на понудата како што се Образец на понуда (Прилог 1), Изјава за докажување на способноста (Прилог 2), Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3), Парафиран модел на договор (Прилог 4) не можат дополнително да се достават по отворање на понудите. Секоја понуда што нема да содржи некој од наведените елементи ќе биде отфрлена како неприфатлива.
- V.6) Датум на објава: 12.11. 2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12132/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

- I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести Скопје
- I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр. 17
- I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000
- I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Лидија Спасовска, адреса на е-пошта: spasovskalidija@yahoo.com телефон/факс: 3211335

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: **Лекови Afibercept**

- II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
- II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
- II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Аптека на ЈЗУУ Клиника за очни болести Скопје
- II.3) Секторски договор: Не
- II.4) Централно тело: Не
- II.5) Групна набавка: Не
- II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
- II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
- Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 33662100-9 - Офталмолошки лекови
- II.8) Делива набавка: Не
- II.9) Рамковна спогодба: Не
- II.10) Алтернативни понуди Не
- II.11) Времетраење на договорот: Период во месеци: 12 или 365 дена

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
- III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
- III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
- III.4) Електронска постапка? Да
- III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
- IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
- IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
- IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
- IV.1.4) Авансно плаќање: Не
- IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
- IV.1.6) Резервирани договори Не
- IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
- IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: - Документ за регистрирана дејност - образец ДРД или потврда за регистрирана дејност - Решение за промет на големо со лекови согласно Законот за лекови и медицински средства.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 13.12.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 5.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 7.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 13.12.2019 година во 10:00 часот, место: Административни простории на ЈЗУ Универзитетска клиниката за очни болести Скопје – Сектор за јавни набавки.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12133/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа болница Велес

I.1.2) Адреса: ул. „Самоборска“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Велес – 1400

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Весна Димова Адреса на е-пошта: obvelas@yahoo.com телефон / факс: 043 231 048

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Медицински потрошен материјал

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Болничка аптека на ЈЗУ Општа болница Велес

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра, Опис, 33690000-3 - Различни медицински производи

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Ресорптивен хемостат од оксидирана регенерирана целулоза 5x8cm ± 10 %

2. Ресорптивен хемостат од оксидирана регенерирана целулоза 10x15cm ± 10 %

3. Апарат за мерење на крвен притисок со манометар со опсег на мерење од 0 до 300 mm Hg, точност ± 5%, опсег на манжетна 40-60 cm должина и 18 - 20 cm ширина

4. Апарат за мерење на крвен притисок живин со опсег на мерење од 0 до 300 mm Hg, точност ± 5%, опсег на манжетна 40-60 cm должина и 18 - 20 cm ширина

5. Стетоскоп со две глави(помала со дијаметар 2-4 cm и голема со дијаметар 3-6 cm) со гумирани црева со должина 50-60 cm

6. Езмарх повески без механизам од синтетичка гума без латекс и без ткаенина со ширина 2-2,5 cm и должина 35-45 cm

7. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик, стерилен бр.10

8. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик, стерилен бр.11

9. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик, стерилен бр.12

10. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик, стерилен бр.15

11. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик, стерилен бр.18

12. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик, стерилен бр.19

13. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик, стерилен бр.20

14. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик, стерилен бр.21

15. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик, стерилен бр.22

16. Хируршки скалпел од не`рѓосувачки челик, стерилен бр.23

17. Дрвени шпатули за една употреба за преглед на гро со димензии 145 до 150 mm должина и 19 до 20 mm ширина

18. Топломери хумани живини за мерење на телесна температура со скала по Целзиус, со опсег на мерење 35 до 42 °C и отстапување од 0,1 ° за точност

19. Стерилни стапчиња за брис во епрувета со должина 15 до 20 cm, без медиум

20. Брисоловки за папаниколау, пластични

21. Пластичен сад со капаче за уринокултура-стерилен со волумен 40-60 мл

22. Пластичен сад со капаче за урина-нестерилен со волумен 40-60 мл

Јавни набавки

23. Пластичен сад за копрокултура со волумен 40-60 мл
24. Стаклени шишиња за млеко 250 ml $\pm$ 10 %
25. Лопати пластични
26. Гуски пластични
27. Иригатор за клизма
28. ЕКГ електроди округли,самолепливи со Ag/AgCl сензор со влажен гел со дијаметар 50 мм +/-10%
29. Штипки за папок со сигурносен систем за заклучување од цврста пластика,стерилни
30. Пластично шише 50мл $\pm$ 10 % со капаче-polyvinil chlorid
31. Пластично шише 1000мл $\pm$ 10 % -polyvinil chlorid
32. Пластични кутии 100гр $\pm$ 10 % -polyvinil chlorid
33. Маски за кислород со надувување од ПВЦ
34. Маски за кислород за една употреба за возрасни од ПВЦ без универзален конектор, со црево долго макс.2,5 м
35. Маски за кислород за една употреба за деца од ПВЦ без универзален конектор, со црево долго макс.2,0 м
36. Усници хартиени за спиромертар 28x66 мм +/-10%
37. Гел за Ехо
38. Гумени електроди-50x50 мм $\pm$ 10 %
39. Гумени електроди 60x80 мм $\pm$ 10 %
40. Манжетни за автоматски апарат за мерење на притисок со две црева, со опсег 23-33 цм
41. Манжетни за автоматски апарат за мерење на притисок со две црева, со опсег 31-40 цм
42. Манжетни за автоматски апарат за мерење на притисок со две црева, со опсег 17-25 цм
43. Презервативи за гинеколошка сонда
44. Нараквица мајка/бебе,нумерирани,пластични
45. Нараквица за пациент нумерирана ,пластична ,обоена со должина минимум 24 цм
46. Игла за дијализа од ПВЦ,16GV со отвор,стерилни
47. тест ленти за испитување на опијати во урина со детекцион граница од минимум 300 ng/ml
48. тест ленти за испитување на метадон во урина со детекцион граница од минимум 100 ng/ml
49. тест ленти за испитување на бензодиазепин во урина со детекцион граница од минимум 300 ng/ml
50. тест ленти за испитување кокаин во урина со детекцион граница од минимум 300 ng/ml
51. тест ленти за испитување марихуана во урина со детекцион граница од минимум 50 ng/ml
52. тест ленти за испитување морфин во урина со детекцион граница од минимум 300 ng/ml
53. тест ленти за испитување 3,4 метилendioксиметамфетамин во урина со детекцион граница од минимум 500 ng/ml
54. Трахеостомски канили пластични со каф 6,5 мм
55. Трахеостомски канили пластични со каф 7,0 мм
56. Трахеостомски канили пластични со каф 7,5 мм
57. Трахеостомски канили пластични со каф 8,0 мм
58. Трахеостомски канили пластични со каф 8,5 мм
59. Трахеостомски канили пластични со каф 9,0 мм
60. Сонда за исхрана 8 FG, назогастрична, од латекс, стерилни
61. Сонда за исхрана 10FG, назогастрична, од латекс, стерилни
62. Балон за реанимација за возрасни maks.volumen 2000ml со конектор I црево за кислород од 2м $\pm$ 10 %, I силиконска маска за повеќекратна употреба големина 5-Ambu
63. Ervej за деца за повеќекратна употреба големина 0, орофарингеален, од полиетилен
64. Ervej за деца за повеќекратна употреба големина 2, орофарингеален, од полиетилен
65. Ervej за возрасни за повеќекратна употреба големина 3, орофарингеален, од полиетилен
66. Ervej за возрасни за повеќекратна употреба големина 4, орофарингеален, од полиетилен
67. Предметни стакла со заоблени агли и матирани од двете страни со димензии минимум 26x76 mm
68. Покровни стакла со димензии минимум 24x60 mm, ултрачисти
69. Стаклени инки со дијаметар минимум 150 mm
70. Стаклени кивети за боеве preparati
71. Кутија за чување на предметни стакла, пластична, со димензии минимум 360x38x100 mm, со капак
72. Мензури од стакло, градуирани, со волумен од 50 ml $\pm$ 10%
73. Мензури од стакло, градуирани, со волумен од 1000 ml $\pm$ 10%
74. Округли држач за предметни стакла, метален
75. Vata тегли од стакло со капак, со димензии минимум 115 mm дијаметар и минимум 120 mm висина
76. Наставци за автоматски пипетор од пластика без филтер со волумен 0-200 μ l
77. Наставци за автоматски пипетор од пластика без филтер со волумен 201-1000 μ l
78. Автоматски пипетор со механички клип и со варијабелен волумен од 100 μ l до 1000 μ l
79. Тест ленти за испитување на урина со минимум следните параметри: леукоцити, нитрити, уробилиноген, протеини, рН, еритроцити, специфична тежина, кетони, билирубин и гликоза
80. Адхезивна лента, еластична, водоотпорна, димензија 5cm $\pm$ 10 % ширина за кинезио тејпинг
81. Еластична гумена компреса со отвор за артроскопија на колено, големина 40x40 со отвор со дијаметар 15 -20 cm
82. Транспарентна стерилна покривка од најлон ,за флуороскоп PHILIPS BV 25 NHR
83. Стерилен маркер за кожа
84. Гумена лента, еластична, водоотпорна со ширина 10-30cm
- II.9) Рамковна спогодба: Не
- II.10) Алтернативни понуди: Не
- II.11) Времетраење на договорот: Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
- III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
- III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
- III.4) Електронска постапка? Да
- III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
- IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
- IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- ДРД образец или потврда за регистрирана дејност

- Решение за промет на големо со медицински средства согласно со Законот за лекови и медицински средства.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 12:00 часот, место: Велес

V.5) Дополнителни информации

Јавното отворање на понудите ќе се одржи административните простории на болницата на 5 кат.

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12136/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет во Тетово

I.1.2) Адреса: ул. „Илинденска“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Тетово – 1200

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Газменд Дехари, адреса на е-пошта: gazmend.dehari@unite.edu.mk телефон/факс: 044/356-500

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на објектите на Универзитет во Тетово

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Универзитет во Тетово

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 45000000-7 - Градежни работи

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

Јавни набавки

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Лиценца/дозвола/потврда како доказ дека се исполнети посебните услови за вршење на дејноста пропишани со закон. Лиценца „А“ за изведба.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 11:00 часот, место: Универзитет во Тетово

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12137/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за внатрешни работи на РМ

I.1.2) Адреса: ул. „Димче Мирчев“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Маја Јованчевска Кепевска
адреса на е-пошта: majajovancevska-kepevska@moi.gov.mk, телефон /факс: 070/597777

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Јавен ред и безбедност

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Технички гасови

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис

24100000-5 - Гасови

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Да

Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не

Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор

Времетраење на рамковната спогодба Период во месеци: 24

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

на Република Северна Македонија

Јавни набавки

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на овој документ е Централниот регистар на Република Северна Македонија.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производителите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:

- Сертификати за квалитет на наведените гасови издадени од акредитирана лабораторија.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 100 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 10:00 часот, место: Скопје, МВР, зграда 5, сала за состаноци

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

**О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12138/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Тодор Александров“ бр.165

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Сашко Димовски, адреса на е-пошта: dimovski@pluto.iziis.ukim.edu.mk телефон/факс: 3 107 701

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на нафта за греење (екстра лесно масло за греење ЕЛ 1)

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: објаснет во тд

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 25.12.2019 година

се планира да заврши 25.12.2021 година

Период во месеци: 24 или 730

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

Јавни набавки

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: објаснет во тд

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор

- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран: објаснет во тд

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите: објаснет во тд.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 12.12.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 4.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 12.12.2019 година во 10:00 часот, место: Скопје

V.5) Дополнителни информации објаснети во тд

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12140/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Градски Паркинг – Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Македонија“ бр. 11а

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Бенита Блажевска, адреса на е-пошта: b.blazevska@gradskiparking.com.mk телефон/факс: 02 3091 072

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка за одржување на паркинг системите инсталирани на јавните паркиралишта со кои стопанисува ЈП Градски Паркинг – Скопје

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје,

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка е даден во техничката спецификација сосоставен дел на тендерската документација.

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 72250000-2 - Услуги за одржување и поддршка на системи

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Набавка на услуга за одржување на паркинг системите поставени на јавните паркиралишта со кои стопанисува ЈП Градски паркинг-Скопје,

2. Набавка на програмирање на чип картички за отворање на паркинг услуга,

II.9) Рамковна спогодба: Не

- П.10) Алтернативни понуди Не
 П.11) Времетраење на договорот:
 Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор - Документ за регистрирана дејност:

2.3.1.1) Како услов за утврдување способност за вршење професионална дејност, договорниот орган бара секој економски оператор да достави доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.3.1.2) За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави доказ за исполнување на условите за професионална способност: - Документ - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка. 2.3.1.3) Договорниот орган задржува право, дополнително да ја провери веродостојноста на доставените документи.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги: Потврда од набавувачот на паркинг системите со која се докажува дека економскиот оператор за потребите на набавувачот има инсталирано најмалку 5(пет) паркинг системи, а доколку таква потврда не може да се обезбеди од причини вон економскиот оператор, само со негова изјава дека такви паркинг системи се инсталирани за потребите на набавувачот. - со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:

Изјава на понудувачот со која потврдува дека за предметната набавка располага со техничка опрема и физички капацитети во која се опишуваат истите, потпишана и заверена од одговорното лице.

- Листа на потрошни материјали и репроматеријали потребни за одржувањето на паркинг системите што понудувачот ги поседува или ги има на располагање.

- Изјава на понудувачот дека во текот на имплементација и целовреметраење на договорот ќе ги почитува меѓународните стандарди за информациска безбедност што подразбира безбедност на сите информации, информациски системи и информациски средства вклучувајќи објекти, податоци, софтвер, печатени документи и друго, потпишана и заверена од одговорното лице

- Листа на вработени од Агенција за вработување не постара од 30 дена за најмалку за 1 електроинженер – електроничар

- Листа на вработени од Агенција за вработување не постара од 30 дена за најмалку за 1 електроинженер – информатичар

- Листа на вработени од Агенција за вработување не постара од 30 дена за најмалку за 4 електротехничари

- Изјава на понудувачот со која се потврдува дека вработените електротехничари се спремни да одговорат на сервисен повик во 3 смени, саботи, неделите и државните празници и истите ќе бидат достапни да одговорат на повикот на договорниот орган, потпишана и заверена од одговорното лице.

IV.2.4) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на стандардите за системи за квалитет, економскиот оператор треба ги исполнува посебните услови за имплементирани системи за:

- Имплементиран стандард за управување со квалитет - MKC EN ISO 9001:2015 или еквивалентно Економскиот оператор го докажува поседувањето на бараните стандарди за системи за квалитет, со доставување на сертификат издаден од независно акредитирано тело, со број, датум на издавање и актуелна важност на сертификатот со кој се потврдува придржување до одредени стандарди за гаранција на квалитет засновани врз релевантните европски и меѓународни стандарди, и тоа:

- Имплементиран стандард за управување со квалитет - MKC EN ISO 9001:2015 или еквивалентно

- Стандарди за управување со животна средина:

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на стандардите за управување со животна средина, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве

Јавни набавки

стандарди: - МКС EN ISO 14001:2015 или еквивалентно
Економскиот оператор го докажува поседувањето на бараните стандарди за управување со животна средина, согласно меѓународен стандард, со доставување на сертификати издадени од акредитирано тело, со број, датум на издавање и актуелна важност на сертификатот, и тоа: - МКС EN ISO 14001:2015 или еквивалентно.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 12.12.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 4.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 180 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 12.12.2019 год. во 12:00 часот, место: Административни простории на ЈП Градски Паркинг – Скопје на ул. „Македонија“ 11а, (зграда на Лотарија на Македонија на втор кат).

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТИВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12143/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

I.1.2) Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр.10 А

I.1.3) Град и поштенски код: Штип – 2000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ирена Рибарева, адреса на е-пошта: irena.gibareva@ugd.edu.mk телефон/факс: 032/550-049

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на следнава адреса

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип ул. „Крсте Мисирков“ бр.10А, Штип, filip.gligorovski@ugd.edu.mk, 032/550-231, <https://e-nabavki.gov.mk>,

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на потрошни материјали за одржување за 24 месеци

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Штип

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Во Тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 44000000-0 - Градежни конструкции и материјали; помошни производи за градежништво (освен електрични апарати)

31000000-6 - Електрични машини, апарати, опрема и потрошен материјал; осветлување

42000000-6 - Индустриска машинерија

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Дел 1 Електро материјали

2. Дел 2 Материјали за водовод, браварски материјали, алати и друг потрошен материјал

3. Дел 3 Модел фарбарски материјали

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

Јавни набавки

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност;
- Тековна состојба издадена од Централен регистар на РСМ.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 10:30 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 10:30 часот, место: Штип.

V.5) Дополнителни информации - Документите кои се составен дел на понудата како што се Образец на понуда (Прилог 1), Изјава за докажување на способноста (Прилог 2), Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3), Парафиран модел на договор (Прилог 4) не можат дополнително да се достават по отворање на понудите. Секоја понуда што нема да содржи некој од наведените елементи ќе биде отфрлена како неприфатлива.

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12147/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ „Праскичка“ – Општина Росоман

I.1.2) Адреса: ул. „Пере Тошев“ бр.2а

I.1.3) Град и поштенски код: Росоман – 1422

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Биљана Стефанова, адреса на е-пошта: biljana_stefanova@yahoo.com телефон/факс: 043/441-606

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Социјална заштита

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на основни прехранбени продукти и пијалаци

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Во просториите на ЈОУДГ „Праскичка“ – Општина Росоман на ул. „Пере Тошев“ бр.2а, 1422 Росоман

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на основни прехранбени продукти и пијалаци за потребите на ЈОУДГ „Праскичка“ – Општина Росоман

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 03000000-1 - Земјоделски, сточарски, рибарски, шумарски и сродни производи 15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци, тутун и сродни производи

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Леб

2. Јајца

3. Млеко и млечни производи

4. Рибa, месо и месни производи

5. Кондиторски и конзервирани производи

6. Свежо овошје и зеленчук

7. Останати производи за во домаќинство

8. Житни култури и преработки и други пекарски производи

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

Јавни набавки

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- ДРД образец - документ како доказ за регистрација во регистарот на објекти и оператори со храна издаден од Агенција за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија, согласно со Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 157/10, 130/2008, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 84/15, 129/15, 213/15, 39/16, 27/2016 и 64/18).

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 27.11.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 21.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 27.11.2019 година во 12:00 часот, место: во просториите на детската градинка

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12150/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Специјализирана болница за гериијатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ – Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Борис Сарафов“ бр. 129

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Лилјана Димовска, адреса на е-пошта: info@gerontology.org.mk телефон/факс: 2031-238

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки - Лабораториски материјали за апарат COBAS INTEGRA за период од 1 година

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот sukcesивно, со рок на поединечна испорака не подолг од 10(ДЕСЕТ) работни дена од писмената нарачка по склучување на договорот за јавни набавки, по потреба на ЈЗУ Специјализирана болница за гериијатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ – Скопје ул. „Борис Сарафов“ бр.129 Горче Петров, Скопје, за период од 1 (една) година.

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки - Лабораториски материјали за апарат COBAS INTEGRA за период од 1 година

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и производи за лична нега

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Дел 1 Тест за одредување на гликемија (Glucose) со апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

2. Дел 2 Тест за одредување на гликолизиран хемоглобин (HbA1c) со апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

3. Дел 3 Тест за одредување на уреа (Urea) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

4. Дел 4 Тест за одредување на креатинин (Creatinine) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

5. Дел 5 Тест за одредување на мочна киселина (Uric Acid) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

6. Дел 6 - Тест за одредување на вкупен билирубин (Bilirubin Total) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

7. Дел 7 - Тест за одредување на директен билирубин (Bilirubin Direkt) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

8. Дел 8 - Тест за одредување на тотални протеини (Total Protein) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

9. Дел 9 - Тест за одредување на албумин (Albumin) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

10. Дел 10 - Тест за одредување на алкална фосфатаза (Alkaline Phosphatase) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

11. Дел 11 - Тест за одредување на амилаза (Amylase) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

12. Дел 12 - Тест за одредување на аспартате аминотрансферазе (Aspartate Aminotransferase) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

13. Дел 13 - Тест за одредување на аланине аминотрансферазе (Alanine Aminotransferase) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

14. Дел 14 - Тест за одредување на креатинин киназа (Creatinine Kinase) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

15. Дел 15 - Тест за одредување на лактат дехидрогеназа (Lactate Dehydrogenase) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

16. Дел 16 - Тест за одредување на калциум (Calcium) со апарат COBAS INTEGRA или еквивалент за овој апарат

17. Дел 17 - Тест за одредување на фосфор (Phosphate) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

18. Дел 18 - Тест за одредување на магнезиум (Magnesium) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

19. Дел 19 - Тест за одредување на железо (Iron) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

20. Дел 20 - Тест за одредување на триглицериди (Triglycerides) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

21. Дел 21 - Тест за одредување на холестерол (Cholesterol) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

22. Дел 22 - Тест за одредување на липопротеин со висока густина (HDL – High Density Lipoprotein) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

23. Дел 23 - Тест за одредување на липопротеин со ниска густина (LDL – Low Density Lipoprotein) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

24. Дел 24 - Тест за одредување на Ц-Реактивен Протеин (C-Reactive Protein) со апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

25. Дел 25 - Тест за одредување на Антистрептолизин О (Antistreptolysin O) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

26. Дел 26 - Тест за одредување на реуматoidни фактори (Rheumatoid Factors) со апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

27. Дел 27 - Реагенс за неделно чистење на игли за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

28. Дел 28 - Реагенс за разредување на анализирани примероци, (раствор на NaCl), за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

29. Дел 29 - Тест за екстра циклуси на чистење на игли за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

30. Дел 30 - Реагенс за дневно чистење на игли за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

31. Дел 31 - Реакциони кивети,пластични,со висина 20мм, отвор долж 7mm, широк 5мм, (дозволено отстапување на сите димензии од $\pm 1\%$) за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

32. Дел 32 - Пластични канти за отпад за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

33. Дел 33 - Универзален, општ, калибратор реагенс (за minimum parametri:ALB, BIL,T,BILD,AST,ALT...) за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

34. Дел 34 - Универзален, општ, калибратор реагенс (за minimum parametri:CRP, Ferritin,...) за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

35. Дел 35 - Универзален, општ, калибратор реагенс (за minimum parametri: HDL, LDL) за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

36. Дел 36 - Универзален, општ, калибратор реагенс (за minimum parametri: Ceruloplasmin, ASO, Prealbumin) за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

37. Дел 37 - Калибратор реагенс за тест Rheumatoid Factors за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

38. Дел 39 - Калибратор реагенс за тест HbA1c за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

39. Дел 39 - Општ контролен реагенс, нормално ниво, (за минимум параметри:UA, ALP,BILD,BILT...) за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

40. Дел 40 - Општ контролен реагенс, патолошко ниво, (за минимум параметри:UA, ALP, BILD, BILT...) за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

41. Дел 41 - Контролен реагенс, нормално ниво,за тест HbA1c за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

42. Дел 42 - Контролен реагенс, патолошко ниво,за тест HbA1c за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

43. Дел 43 - Контролен реагенс, нормално и патолошко ниво,за тест Rheumatoid Factors за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

44. Дел 44 - Реагенс за разредување на анализирани примероци за тест HbA1c за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

45. Дел 45 - Тест за одредување на Карбамазепин(Carbamazepine) со апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

46. Дел 46 - Тест за одредување на Валпроична Киселина (Valproic Acid) со апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

47. Дел 47 - Универзален, општ, калибратор реагенс (за минимум параметри: Carbamazepine, Valproic Acid...) за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

48. Дел 48 - Општ контролен реагенс, во три нивоа, (за минимум параметри:Carbamazepine, Valproic Acid...) за апарат COBAS INTEGRA400 Plus или еквивалент за овој апарат

49. Дел 49 - Специјални чашки за примерок за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

50. Дел 50 - Кит за одржување и калибрација на апаратот COBAS INTEGRA 400 Plus (12м)

51. Дел 51 - Реагенс за разредување на анализирани примероци за тестовите Carbamazepine, Valproic Acid за апарат COBAS INTEGRA 400 Plus или еквивалент за овој апарат

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена.

Јавни набавки**ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овој документ е Централниот регистар на Република Македонија.

- Решение за промет на големо со медицински средства согласно со Законот за лекови и медицински средства, со исклучок на дел 50.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 28.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 28.11.2019 година во 11:00 часот, место: ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ – Скопје, ул. „Борис Сарафов“ бр.129 Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 12.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12154/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Битола

I.1.2) Адреса: Булевар 1 Мај 61

I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Наташа Димитриевска, адреса на е-пошта: natasad_bt@yahoo.com телефон/ факс: 047/208-325

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Подготвување на проектна документација – Сообраќајна студија

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 779.660,17 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 71000000-8 - Архитектурни, градежни, инженерски и инспекциски услуги

Јавни набавки

П.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Дел 1 Сообраќајна студија и идеен сообраќаен проект за ул. „Довленик“ на потегот од кружен тек кај Педагошка до мост на река Драгор

2. Дел 2 Изработка на идеен сообраќаен проект со динамична микроскопска симулација за организирање на режим на сообраќај во Централно градско подрачје со граници на опфат: (на север булевар 1 Мај, на исток ул. „4-ти Ноември“, на југ ул. „Солунска“ и запад ул. „Кузман Јосифовски“

П.9) Рамковна спогодба: Не

П.10) Алтернативни понуди: Не

П.11) Времетраење на договорот.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најдобар однос меѓу цена и квалитет

Елементи	Бодови
Квалитет - потврди за извршени исти или слични услуги за последните три години	- 10
Цена	- 90

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- ДРД образец

- Лиценца А за проектирање на градби од 1ва категорија

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: Економскиот оператор да има на располагање тим од искусни и компетентни членови, којшто треба да се состои од 1 одговорен (главен) проектант (лидер на тимот) и 1 (еден) соработник на главниот проектант (член на тимот) за изработка на сообраќајната студија.

- со образовните и професионални квалификации на давателот на услуги или на изведувачот на работи или на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда:

- Одговорниот (главниот) проектант, треба да биде дипломиран сообраќаен инженер со најмалку 10 години работно искуство во сообраќајното инженерство, да поседува минимум „А“ овластување за изработка на проектна документација од областа на сообраќајното инженерство и да има изработено најмалку 5 проектни документации од областа на сообраќајното инженерство и изработени минимум 1 студија/проект со микросимулација на сообраќајни токови, како и сертификат за познавање на софтверска алатка за симулација на сообраќајни токови;

- Соработникот на проектантот, треба да биде дипломиран сообраќаен инженер, со минимум 5 години работно искуство во сообраќајното инженерство да поседува минимум „Б“ овластување за изработка на проектна документација од областа на сообраќајното инженерство и изработени минимум 1 студија/проект со микросимулација на сообраќајни токови, како и сертификат за познавање на софтверска алатка за симулација на сообраќајни токови.

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот: Економскиот оператор да располага со софтвер за динамички микросимулации и сообраќајни анализи на сообраќајни токови.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 28.11.2019 година, 13:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 28.11.2019 година во 13:00 часот, место: Општина Битола

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

Јавни набавки

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
 ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
 ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
 ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12155/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
 I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Државен испитен центар – Скопје
 I.1.2) Адреса: Васил Ѓоргов б. б.
 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
 I.1.4) Интернет адреса:
 I.1.5) Лице за контакт: Кирил Камилов, адреса на е-пошта: kirilkamilov@dic.edu.mk телефон/факс: 02/3203-116
 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса
 I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Јавна набавка на 2 (две) машини за печатење
 II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.600.000,00
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување
 II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје, Државен испитен центар
 II.3) Секторски договор: Не
 II.4) Централно тело: Не
 II.5) Група на набавка: Не
 II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
 II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
 Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машинерија, опрема и набавки освен мебел и софтверски пакувања
 II.8) Делива набавка: Не
 II.9) Рамковна спогодба: Не
 II.10) Алтернативни понуди Не
 II.11) Времетраење на договорот:
 Период во месеци: 12 или 365 дена

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88, став 1 од ЗЈН,
 - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
 IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на овој документ е Централниот регистар на Република Северна Македонија
 IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор
 - со опис на техничките услови и мерки кои економскиот оператор ги користи за да обезбеди квалитет како и со опис на своите капацитети за развој и истражување: MAF (Manufacturer Authorisation Form) - Авторизација од производителот за продажба и сервис за сефвкупниот понуден хардвер за предметната набавка.
 IV.2.4) Стандарди
 - Стандарди за системи за квалитет:
 Сертификат за Стандардот за квалитет ISO 9001: 2015 или еквивалент
 - Стандарди за управување со животна средина:
 Сертификат за Стандардот за управување со животна средина ISO 14001 : 2015 или еквивалент

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
 V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 28.11.2019 година, 10:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.11.2019 година, 15:30 часот
 V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 година, 15:30 часот

на Република Северна Македонија

Јавни набавки

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 28.11.2019 година во 10:00 часот, место: Скопје.

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

**О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА****Број на оглас: 12158/2019**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Ресен

I.1.2) Адреса: плоштад „Цар Самоил“ бр.20

I.1.3) Град и поштенски код: Ресен – 7310

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ајлин Мефаил, адреса на е-пошта: aylinmefail@gmail.com телефон/факс: 047551762

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:****Реконструкција на улица „1“ во с. Наколец**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.004.130 ден.

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: с. Наколец, Општина Ресен

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Реконструкција на улица 1 во с.Наколец. Подетален опис на предметот на набавката е даден во техничките спецификации.

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 45000000-7 - Градежни работи

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 5

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- ДРД образец

- Лиценца Б или Ц (важечка) и Овластувања за инженерите согласно со Законот за градење (важечки).

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор

- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран:

- вкупен годишен обрт од 5.000.000,00 денари во последните 3 (три) години за секоја година поодделно.

- Извод од целокупниот приход на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде што се бара, изјава за приходот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации: - вкупен годишен обрт од 5.000.000 денари во последните 3 (три) години за секоја година поодделно.

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не;

- Минимум 10 вработени за извршување на задачите дадени во техничките спецификации. - Минимум 2 градежни инженери

- со образовните и професионалните квалификации на давателот на услуги или на изведувачот на работи или на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда: - Минимум 2 градежни инженери Овластувања за инженерите согласно Законот за градење (важечки).

- со изјава за просечниот годишен број на вработени кај давателот на услуги или изведувач на работи и за бројот на неговиот раководен кадар во последните три години;

- Минимум 10 вработени за извршување на задачите дадени во техничките спецификации. - Минимум 2 градежни инженери

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот;

- Техничка опрема која економскиот оператор ја има на располагање за извршување на конкретниот договор за јавна набавка и тоа минимум: 1 греjder, 2 комбинирани багери, 2 вибро ваљаци, 1 вибро плочи, 1 компресор, 1 машина за сечење на асфалт, 2 камиони кипери со носивост : минимум до 20 тони (1) и до 7 тони (1), 1 агрегат за струја, 1 финишер, 1 машина за гребење на асфалт

- со листа на работи извршени во последните пет години, со приложување потврда за задоволителна изведба на најважните работи. Со цел да се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид доказите за изведени работи пред повеќе од пет години, што го наведува во тендерската документација;

- Искуство од релевантни претходно извршени работи најмалку 2 договори, потврди за изведени улици со асфалт кои се успешно реализирани во последните 5 години.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 28.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 28.11.2019 година во 10:00 часот, место: Ресен

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12160/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр. 9

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Владимир Нечкоски, адреса на е-пошта: vladimir.neckoski@elem.com.mk телефон/факс: 047/206-130

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на следнава адреса Новачки пат б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk, 047/206-140

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка и изработка на високопритисни гумени хидраулични црева со приклучоци и стеги и армирани црева (РЕК Битола)

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: РЕК Битола

II.3) Секторски договор: Електрична енергија

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка и изработка на високопритисни гумени хидраулични црева со приклучоци и стеги и армирани црева за ПЕ Рудници, РЕК Битола

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 44165100-5 - Црева

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Хидраулични и црева за масло со приклучоци

2. Црева за вода и гориво, армирани и гумени црева

3. Стеги за црева

II.9) Рамковна спогодба: Да

Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не

Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор

Времетраење на рамковната спогодба Период во години: 24

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 (пет) години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган: Да достави каталози, брошури, цртежи, или фотографии за опис на техничките и функционални карактеристики на понудената стока.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 28.11.2019 година, 12:30 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 28.11.2019 година во 12:30 часот, место: РЕК Битола

V.5) Дополнителни информации Бројот на ЈН кај договорниот орган е 16-376/2019 и економскиот оператор да не го зема предвид.

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12162/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Трета Македонска бригада“ бр. 18

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Јасмина Бојковска, адреса на е-пошта: info@cph.mk телефон/факс: 00389 3298-667

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Вакцини и антималярици (втор пат)

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Во ТД

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Да

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Во ТД

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и производи за лична нега

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. 8103-Meningococcus A,C,Y,W-135 vaccinae, tetravalent purified polysaccharides antigen: - АТЦ код: J07AN08;- Фармацевтска форма: Раствор за инјектирање;- Јачина на лек: 4mcg / 0.5ml + 4mcg / 0.5ml + 4mcg / 0.5ml + 4mcg / 0.5ml;- Облик на пакување: Вијала / наполнет инјекциски шприц.

2. 8105-Tetanus vaccinae - Tetanus toxoid, монодозна;- АТЦ код: J07AM01;- Фармацевтска форма: Суспензија за инјектирање;- Облик на пакување: Ампула / наполнет инјекциски шприц.

Јавни набавки

3. 8108-Pneumococcus vaccinae, purified polysaccharides antigen conjugated, за возрасни, 23 серотипови; - АТЦ код: J07AL02;

- Фармацевтска форма: Раствор за инјектирање; - Облик на пакување: Наполнет инјекциски шприц.

4. 8109-Наемophilus influenzae B vaccinae; - АТЦ код: J07AG; - Фармацевтска форма: Суспензија за инјектирање; - Облик на пакување: Ампула / наполнет инјекциски шприц.

5. 8110- Poliomyelitis vaccinae – IPV (inaktivna polio vakcina), монодозна; - АТЦ код: J07BF; - Фармацевтска форма: Суспензија за инјектирање; - Облик на пакување: Ампула / наполнет инјекциски шприц.

6. 7996-Tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis vaccinae adsorbed, за возрасни; - АТЦ код: J07AM01; - Фармацевтска форма: суспензија за инјектирање; - Јачина на лек: минимум 30 IU tetanus toxoid, минимум 60 IU diphtheria toxoid, минимум 4 IU неактивна БП; - Облик на пакување: наполнет инјекциски шприц / вијала.

7. 3699 - Hepatitis A vaccinae, inactivated, монодозна, за деца; - АТЦ код: J07BC; - Фармацевтска форма: Суспензија за инјектирање; - Облик на пакување: Ампула / наполнет инјекциски шприц.

8. 8107-Typhoid vaccinae, purified polysaccharide antigen; - АТЦ код: J07BB02; - Фармацевтска форма: Суспензија за инјектирање; - Облик на пакување: Наполнет инјекциски шприц / вијала.

9. Rabies vaccines, purified suspension -АТЦ код: J07BG01 - Фармацевтска форма: суспензија за инјектирање; - Јачина на лек: ≥ 2.5 UI/0.5 ml; - Облик на пакување: наполнет инјекциски шприц / вијала.

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на овој документ е Централниот регистар на Република Северна Македонија,

- Решение/Одобрение за вршење на дејност промет на големо со лекови на територијата на РСМ издадено од Министерство за здравство согласно со Законот за лекови и медицински средства.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- Во случај кога се набавуваат сложени стоки или услуги, или во исклучителни случаи за посебни намени, со проверка на производствените капацитети, или ако е потребно и на капацитетите за проучување и истражување, како и на мерките за контрола на квалитетот, која ја спроведува договорниот орган или во него во име надлежен орган во земјата на основање.

- За нерегистрираните лекови да имаат обезбедено документ со кој се дозволува интервентен увоз, согласно Законот за лекови и медицински средства.

- За регистрираните лекови да имаат обезбедено Одобрение за ставање во промет на готов лек или привремено или трајно одобрение за паралелен увоз, согласно Законот за лекови и медицински средства.

- Со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

- Условите за безбедно чување, сместување, транспорт и ракување со вакцините треба да бидат во согласност со Правилникот за содржината на барањето и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање на одобрение на промет на големо со лекови („Сл. весник на РМ“ број 151/08).

- Да поседува ладна комора за сместување и чување со автоматски отчитувач на температурата која треба континуирано да се одржува од 2 до 8 С.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 13.12.2019 година, 12:00 часот.

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 5.12.2019 година, 15:30 часот.

на Република Северна Македонија

Јавни набавки

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 7.12.2019 година, 15:30 часот.

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 13.12.2019 година во 12:00 часот, место: Отсек за јавни набавки, 1 кат

V.5) Дополнителни информации Во ТД

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12163/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр. 9

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Мира Василева, адреса на е-пошта: mira.vasilevska@elem.com.mk телефон/факс: 047/206-029

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на следнава адреса

Новачки пат б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk, 047/206-140

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Санација на заштитното корито на р. Црна во зоната на зафат за снабдување на РЕК Битола со сирова вода (РЕК Битола)

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Проектирање и изведување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: РЕК Битола

II.3) Секторски договор: Електрична енергија

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Санација на Заштитно корито на р. Црна во зоната на зафат за снабдување на РЕК Битола со сирова вода

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 50000000-5 - Услуги за поправка и одржување

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Изработка и изведба на основен ревидиран проект за санација на заштитното корито на р. Црна во зоната на зафат за снабдување на РЕК Битола со сирова вода

2. Надзор врз изведба на Санација на Заштитно корито на р.Црна во зоната на зафат за снабдување на РЕК Битола со сирова вода

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: – Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. - Лиценца А за проектирање на објекти од прва категорија издадена од Министерство за транспорт и врски на Р. Северна Македонија. ДЕЛ 1 - Лиценца А за ревизија на проектна документација за објекти од прва категорија издадена од Министерство за транспорт и врски на Р. Северна Македонија ДЕЛ 1 - Лиценца А за изведба

Јавни набавки

на објекти од прва категорија издадена од Министерство за транспорт и врски на Р. Северна Македонија. ДЕЛ 1 - Лиценца А за надзор на објекти од прва категорија издадена од Министерство за транспорт и врски на Р. Северна Македонија. ДЕЛ 2

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги: Минимум 1 (еден) изработен проект на документација за објект од А категорија од иста природа (проект за Санација на Заштитно корито на река) во последните 5 (пет) години. Минимум 1 (една) извршена ревизија на проектна документација за објект од А категорија од иста природа (ревизија на проектна документација за Санација на Заштитно корито на река) во последните 5 (пет) години.

- со листа на работи извршени во последните пет години, со приложување потврда за задоволителна изведба на најважните работи. Со цел да се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид доказите за изведени работи пред повеќе од пет години, што го наведува во тендерската документација: Минимум 1 (една) изведба на санација за објект од А категорија од иста природа (изведба на санација на заштитно корито на река) во последните 5 (пет) години

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 28.11.2019 година, 11:30 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 28.11.2019 година во 11:30 часот, место: РЕК Битола

V.5) Дополнителни информации Бројот на ЈН кај договорниот орган е 16-372/2019 и економскиот оператор да не го зема предвид.

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12164/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Клиничка болница Битола

I.1.2) Адреса: Партизанска б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Битола – 7000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Соња Циуновска, адреса на е-пошта: bolnica.bitola@gmail.com телефон/факс: 047/251-211

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на средства за дезинфекција

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Клиничка болница Битола

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: набавка на средства за дезинфекција

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис 39830000-9 - Производи за чистење 33695000-8 - Сите други нетерапевтски производи

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Средство за предоперативна дезинфекција на раце и кожа на база на 7,5 % повидон јод.

2. Средство за дезинфекција на кожа и лигавица, на база на 10 % повидон јод.

3. Средство за дезинфекција на сите видови на рани на кожа и лигавица, врз база на квартерна амониумова сол и ароматски алкохол, со сеопфатно, брзо и сигурно антимикробно дејство врз бактерии, габи, протози и вируси; да содржи средства кои го исклучуваат ефектот на печење и болка при употреба.

4. Средство за дезинфекција на сите видови на рани на кожа и лигавица, врз база на квартерна амониумова сол и ароматски алкохол, со сеопфатно, брзо и сигурно антимикробно дејство врз бактерии, габи, протози и вируси; да содржи средства кои го исклучуваат ефектот на печење и болка при употреба.

5. Медицински течен антибактериски сапун за хигиенско миене на раце

6. Средство, гранулирано и концентрирано, за активно чистење и дезинфекција на медицински инструменти и прибор од хромиран челик, лабораториско стакло и други водоотпорни површини, (пр. за инструменти во анестезија, инкубатори и др.) на база на активен кислород.

7. Течно алкално средство за чистење при автоматско репроцесирање на медицински инструменти и прибор; на база на фосфати и силикати; да содржи инхибитори на корозија.

8. Течно средство за неутрализација и чистење при машинска подготовка на медицински инструменти и прибор, на база на фосфорна киселина, без тензиди

9. Средство за чистење на медицински инструменти и површини со широк спектар на дејство-туберкулоцид, бактерицид, фунгицид, антивирусно, спороцидно, активен против HBV/HIV; без алдехиди; работниот раствор со стабилност од 7 до 16 дена; врз база на сукциндилалдехид; да соржи антикорозивни супстанции.

10. Средство за дезинфекција за реверсна осмоза-високо оксидативно средство врз база на пероцетна киселина 10-20% divosan forte или еквивалент.

11. Воден раствор со антимикробно, антисептично дејство, за интра и постоперативно чистење и испирање на акутни и хронични рани, изгореници до втор степен, како и телесни шуплини како што се уста, нос, уши, грло како и испирање на перитонеалната празнина, на база на хипохлорна киселина (0,005%) и натриум хипохлорит (0,005%), Ефикасен против грам +/- бактерии, вклучително и MRSA, VRSA, ORSA, VRE, вируси, габички и спори.

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

ДРД-образец за регистрирана дејност. ЕО треба да има решение за вршење дејност промет на големо со медицински средства од Агенција за лекови на РСМ согласно со Законот за лекови и медицински средства.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 28.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 30 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 28.11.2019 година во 10:00 часот, место: Клиничка болница Битола

V.5) Дополнителни информации информации на тел. 047/243-380 или моб. 076/369-012 во набавна служба.

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12165/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Универзитетска Клиника за неврохирургија

I.1.2) Адреса: Водњанска 17

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Тања Пехчевска, адреса на е-пошта: pehcevskat@hotmail.com телефон/факс: 071/387-196

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Медицинска опрема за интензивно лекување

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Универзитетска Клиника за неврохирургија Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на медицинска опрема за интензивно лекување

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 33100000-1 - Медицинска опрема

Јавни набавки

- II.8) Делива набавка: Да
 Дел број. Опис на делот за набавка
 1. ДЕЛ 1 Бронхоаспиратор со погон на вакуум
 2. ДЕЛ 2 Држач за кеси за инфузија
 3. ДЕЛ 3 Телескопски параван-заштитни завеси
 4. ДЕЛ 4 Лампа за преглед
 5. ДЕЛ 5 Иноксни корпи за кататери
 II.9) Рамковна спогодба: Не
 II.10) Алтернативни понуди: Не
 II.11) Времетраење на договорот:

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88, став 1 од ЗЈН,
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: - Решение дека е запишан во регистарот на правни лица за промет на големо со медицински средства издадено од Агенција за лекови и медицински средства

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 28.11.2019 година, 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 28.11.2019 година во 9:00 часот, место: ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12167/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Вина

I.1.2) Адреса: ул., Бел Камен“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Вина – 2310

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ангел Синадинов, адреса на е-пошта: ovinica@mt.net.mk, телефон факс: 033361945

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на реквизити за детски игралишта

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Општина Вина

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: наведено во тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 37000000-8 - Музички инструменти, спортски реквизити, игри, играчки, занаетчиски предмети, уметнички материјали и додатоци

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 6 или 180 дена.

на Република Северна Македонија

Јавни набавки**ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: ДРД - Образец издаден од Централен Регистар на РСМ.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 29.11.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 23.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 25.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 29.11.2019 година во 12:00 часот, место: Висница

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12168/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Комуналец - Кавадарци

I.1.2) Адреса: ул. „Индустриска“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Кавадарци – 1430

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Вања Поп Динова, адреса на е-пошта: csr.vmanevska@yahoo.com телефон/факс: 071/324-701

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Гориво за сопствени потреби на возен парк при ЈП Комуналец Кавадарци

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис 09100000-0 - Горива

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 4 или 120 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

Јавни набавки

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
- IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност: да достави.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 13.12.2019 година, 12:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 5.12.2019 година, 15:30 часот
 V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 7.12.2019 година, 15:30 часот
 V.3) Период на важност на понудата: 180 денови
 V.4) Услови за отворање на понудите
 Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 13.12.2019 година во 12:00 часот, место: ЈП Комуналец Кавадарци
 V.5) Дополнителни информации
 V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12171/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за труд и социјална политика

I.1.2) Адреса: Ул. „Даме Груев“ бр.14
 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000
 I.1.4) Интернет адреса:
 I.1.5) Лице за контакт: Маја Додевска-Пешевска, адреса на е-пошта: MPeshevska@mtsp.gov.mk телефон/факс: 3106449
 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса
 I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Социјална заштита

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Хотелско-угостителски услуги за реализација на проектот за одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за зимски распуст 2020

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 17 Хотелски и угостителски услуги

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: подетален опис на предметот и договорот за јавна набавка е даден во техничката спецификација во тендерската документација, прилог на овој оглас

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 55000000-0 - Хотелски, ресторански услуги и услуги за малопродажна трговија

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 1

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

на Република Северна Македонија

Јавни набавки

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

- Лиценца за вршење на туристичка дејност.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 28.11.2019 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 28.11.2019 година во 10:00 часот, место: Министерство за труд и социјална политика, кат 6, канцеларија број 5.

V.5) Дополнителни информации дополнителни информации може да добиете кај лицето назначено за контакт во тендерската документација

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ****О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12174/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Мајка Тереза“ бр. 17

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Боби Божиновски, адреса на е-пошта: transfuziologija@gmail.com телефон/факс: 3226923135

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:****Тонери, кертиси и рибони**

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија, Скопје, со седиште на адреса ул. „Мајка Тереза“ 17, Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра Опис 30125120-8 - Тонер за фотокопири 30125110-5 - Тонер за ласерски печатачи/факс машини

II.8) Делива набавка: Да

Дел број. Опис на делот за набавка

1. ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ HP

2. ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ SAMSUNG

3. ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ LEXMARK

4. РИБОНИ ЗА ПРИНТЕР EPSON LX 300

5. ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ И ФОТОКОПИР CANON

6. ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ И ФОТОКОПИРИ Konica Minolta

7. ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ И ФОТОКОПИРИ OKI

8. ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕР KYOCERA

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

Јавни набавки

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот,

- изјава со која економскиот оператор ќе гарантира за бројот на копии наведени во техничката спецификација - Изјава со која економскиот оператор ќе гарантира за компатибилноста или оригиналноста на понудените тонери,

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган: - Каталог или други документи со технички спецификации од понудените стоки со кои ќе се докажат барањата од техничката спецификација со јасно обележани страници - Мостри во оригинално фабричко пакување за неведените ставки од техничката спецификација.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 2.12.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 26.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 28.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 2.12.2019 година во 11:00 часот, место: Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12177/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈУДГ „25 Мај - Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Сречко Пужалка“ бр.112

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1040

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: МАРИНА АНГЕЛКОВА АР-СОВА Адреса на е-пошта: judg_25_maj@yahoo.com телефон/факс: 2522473

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Социјална заштита

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Санација на постојни тераси на ЈУДГ „25 Мај“ објект „Синоличка“

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведуваче

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 44000000-0 - Градежни конструкции и материјали; помошни производи за градежништво (освен електрични апарати)

Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен поимник: Шифра Опис IA35-1 - Останати карактеристики на градежништвото/ градежните работи, карактеристики на градежништвото/ градежните работи, Преглади

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот: 60 дена.

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

на Република Северна Македонија

Јавни набавки

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи?.

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Документ за регистрирана дејност,

- Лиценца Б за изведувач на градби од втора категорија на име на правното лице издадена од Министерството за транспорт и врски.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 28.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 28.11.2019 година во 11:00 часот, место: Управа на ЈУДГ „25 Мај“

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

**О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на оглас: 12181/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за внатрешни работи на РСМ

I.1.2) Адреса: ул. „Димче Мирчев“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Аце Ивановски, адреса на е-пошта: ace_ivanovski@moi.gov.mk телефон/факс: 070/304-963

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи - Јавен ред и безбедност

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Етилометри

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Централен магацин на МВР

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис: 33000000-0 - Медицинска опрема, фармацевтски и производи за лична нега

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди: Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

Јавни набавки

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Потврда за регистрирана дејност (образец ДРД) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Во Република Северна Македонија надлежен орган за издавање на овој документ е Централниот регистар на Република Северна Македонија.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- Со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: да има обезбеден сервис за сервисирање на опремата со минимум две лица обучени да вршат сервис.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 10.12.2019 година, во 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 4.12.2019 година, во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 6.12.2019 година, во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 10.12.2019 година во 11:00 часот, место: Комплекс МВР зграда 5 сала за состаноци

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12182/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈОУДГ „Павлина Вељанова“ – Кочани

I.1.2) Адреса: ул. „9 Мај“ б. б.

I.1.3) Град и поштенски код: Кочани – 2300

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Љубица Лефков, адреса на е-пошта: pavlinaveljanova@gmail.com телефон/факс: 076/369-692

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Социјална заштита

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Прехранбени продукти и пијалаци

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ул. „Македонска“ бр. 2А Кочани, Објект „Свездички“ -

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци, тутун и сродни производи

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 1.1.2020 година

се планира да заврши 31.12.2020 година

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: Документ/ потврда за регистрирана дејност - за чие издавање надлежен орган во РМ е Централен регистар на РМ, со важност не постар од 6 месеци,

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор

- Извод од целокупниот приход на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде што се бара, изјава за приходот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации;

- Понудувачот треба да има позитивен финансиски резултат во последните 3 (три) финансиски години.

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не;

- 2. да располага со минимум две лица технички персонал задолжен за реализација на набавката.

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот: За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка

ка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

1. да располага со минимум две магацински простории.

Доколку се поднесува понуда за ДЕЛ 1 (млеко и млечни производи од млеко) или ДЕЛ 3 (свежо месо и производи од месо, смрзнато месо и риба) едната магацинска просторија задолжително е разладна комора за стоката која според пропишаните санитарно-хигиенски стандарди треба да се чува на одредена температура:

- Листа бр.1 (млеко и млечни производи од млеко)

- Листа бр.3 (свежо месо и производи од месо, смрзнато месо и риба). Доколку понудувачот не поднесува понуда за ДЕЛ 1 или ДЕЛ 3, магацинската просторија не мора да е разладна комора.

2. да располага со минимум две лица технички персонал задолжен за реализација на набавката.

3. да има минимум две возила на располагање за транспорт на стоката со минимален транспортен капацитет од 650 кг.

Доколку се поднесува понуда за ДЕЛ 1 (млеко и млечни производи од млеко) или ДЕЛ 3 (свежо месо и производи од месо, смрзнато месо и риба) минимум едно возило да поседува уреди за одржување на ладен температурен режим за стоката која според пропишаните санитарно-хигиенски стандарди треба да се чува на одредена температура:

- Листа бр.1(млеко и млечни производи од млеко)

- Листа бр.3 (свежо месо и производи од месо, смрзнато месо и риба)

Доколку понудувачот не поднесува понуда за ДЕЛ 1 или ДЕЛ 3, возилото не мора да поседува уреди за одржување на ладен температурен режим.

Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови со доставување на: 1. Изјава за располагање на соодветен магацински простор – за делот за кој се поднесува понуда

2. Изјава за ангажиран технички персонал. – се однесува за сите делови

3. Изјава дека располага со две возила за транспорт на стоката, за делот за кој се поднесува понуда.

Изјавите ги изготвува и електронски ги потпишува самиот економски оператор и тие не мора да бидат заверени од надлежен орган.

IV.2.5) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет: - имплементација на НАССР системот за безбедност на храна. Економскиот оператор го докажува исполнувањето на стандардите со доставување на: - изјава од одговорното лице на економскиот оператор за имплементиран НАССР систем за безбедност на храна (прилог бр.3)

/потпишана електронски/

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 13.12.2019 година, 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 5.12.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 7.12.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 13.12.2019 година во 12:00 часот, место: ул.„9 Мај“ бр.1 Кочани

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

Јавни набавки

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 12187/2019

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „11 Октомври“ бр.9

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје – 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Јован Јоноски, адреса на е-пошта: jovan.jonoski@elem.com.mk телефон/факс: 047/206-249

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат на следнава адреса

Новачки пат б. б., Новаци, kjn.bt@elem.com.mk, 047/206-140

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Држачи за цевки (РЕК Битола)

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: РЕК Битола

II.3) Секторски договор: Електрична енергија

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Држачи за цевки за Термоелектрани, РЕК Битола

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник, Шифра: Опис: 44163210-5 - Спојки за цевки

II.8) Делива набавка: Не

II.9) Рамковна спогодба: Не

II.10) Алтернативни понуди Не

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88, став 1 од ЗЈН,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 28.11.2019 година, 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 22.11.2019 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања 24.11.2019 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 28.11.2019 година во 11:00 часот, место: РЕК Битола

V.5) Дополнителни информации Бројот на ЈН кај договорниот орган е 16-359/2019 и економскиот оператор да не го зема предвид.

V.6) Датум на објава: 13.11.2019 год.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ